



Агенда за работилница:

„Спроведување на попис на средствата, побарувањата и обврските, усогласување на фактичката и сметководствената состојба во деловните книги кај буџетските корисници и јавните претпријатија“

16.11.2021 година, ДОМ на АРМ – Скопје

Време	Тема
8:45 - 9:00	Регистрација
9:00 - 9:15	Отворање на работилницата
9:15 - 10:45	Сесија 1 Попис на средства и обврски кај буџетски корисници и јавни претпријатија <ul style="list-style-type: none">– Законска регулатива,– Фази на спроведување на попис,– Формирање на комисији за попис и членови на комисији за попис,– Рокови за започнување и завршување на попис,– Утврдување на фактичка состојба,– Попис на постојани средства со примери,– Попис на залихи со примери,– Попис на побарувања и обврски со примери,– Попис на парични средства,– Содржина на Извештај за извршен попис,– Разгледување на Извештај,– Усогласување на фактичка со сметководствена состојба. Прашања и одговори
10:45 - 11:15	Кафе пауза
11:15 - 12:45	Сесија 2 Амортизација и ревалоризација кај буџетски корисници и јавни претпријатија <ul style="list-style-type: none">– Законска регулатива,– Амортизација кај буџетски корисници согласно законска регулатива,– Амортизација кај јавните претпријатија согласно Уредбата и МСС/МСФИ,– Сметководствени начела за пресметка амортизација кај двата сметководствени системи,– Ревалоризација,– Обрасци за пресметка на ревалоризација. Сесија 3 Непризнати расходи за даночни цели <ul style="list-style-type: none">– Даночна основа за данок на добивка,– Дополнителни трошоци заради Ковид 19,– Непризнати расходи за даночни цели исплатени над законски лимит:<ul style="list-style-type: none">• Дневници за службени патувања,• Останати надоместоци,– Трошоци за лекување Прашања и одговори
12:45 - 13:15	Кафе пауза
13:15 - 14:15	Сесија 4 Сметководствени политики и начела кај регулаторни тела и непрофитни организации <ol style="list-style-type: none">1. Регулаторни тела:<ul style="list-style-type: none">– Наметнати прашања,– Водење на деловни книги,– Мислење,– Даночен третман, од аспект на данок на добивка и ДДВ2. Непрофитни организации:<ul style="list-style-type: none">– Признавање на приходи и расходи,– Проценување на билансни позиции,– Системски слабости,– Досегашно искуство,
14:15 - 14:30	Заклучни коментари Затворање на работилницата



Агенда за Online работилница:

„Спроведување на попис на средствата, побарувањата и обврските, усогласување на фактичката и сметководствената состојба во деловните книги кај буџетските корисници и јавните претпријатија“

17.11.2021 година, Online на платформата ZOOM

Време	Тема
8:45 - 9:00	Регистрација
9:00 - 9:15	Отворање на работилницата
9:15 - 10:30	Сесија 1 Попис на средства и обврски кај буџетски корисници и јавни претпријатија <ul style="list-style-type: none">– Законска регулатива,– Фази на спроведување на попис,– Формирање на комисији за попис и членови на комисији за попис,– Рокови за започнување и завршување на попис,– Утврдување на фактичка состојба,– Попис на постојани средства со примери,– Попис на залихи со примери,– Попис на побарувања и обврски со примери,– Попис на парични средства,– Содржина на Извештај за извршен попис,– Разгледување на Извештај,– Усогласување на фактичка со сметководствена состојба. Прашања и одговори
10:30 - 10:30	Пауза
10:30 - 12:00	Сесија 2 Амортизација и ревалоризација кај буџетски корисници и јавни претпријатија <ul style="list-style-type: none">– Законска регулатива,– Амортизација кај буџетски корисници согласно законска регулатива,– Амортизација кај јавните претпријатија согласно Уредбата и МСС/МСФИ,– Сметководствени начела за пресметка амортизација кај двата сметководствени системи,– Ревалоризација,– Обрасци за пресметка на ревалоризација. Сесија 3 Непризнати расходи за даночни цели <ul style="list-style-type: none">– Даночна основа за данок на добивка,– Дополнителни трошоци заради Ковид 19,– Непризнати расходи за даночни цели исплатени над законски лимит:<ul style="list-style-type: none">• Дневници за службени патувања,• Останати надоместоци,– Трошоци за лекување Прашања и одговори
12:00 - 12:15	Пауза
12:15 - 13:00	Сесија 4 Сметководствени политики и начела кај регулаторни тела и непрофитни организации <ol style="list-style-type: none">1. Регулаторни тела:<ul style="list-style-type: none">– Наметнати прашања,– Водење на деловни книги,– Мислење,– Даночен третман, од аспект на данок на добивка и ДДВ2. Непрофитни организации:<ul style="list-style-type: none">– Признавање на приходи и расходи,– Проценување на билансни позиции,– Системски слабости,– Досегашно искуство,
13:00 - 13:15	Заклучни коментари Затворање на работилницата